



Врз основа на член 10, став 1 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16, 113/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.151/21) и член 15 од Статутот на Ј.У.Н.П. Шар Планина, Република Северна Македонија, Управниот Одбор на Ј.У.Н.П. Шар Планина, Република Северна Македонија на ден 10.02.2025 година, донесе:

Në bazë të nenit 10, paragrafi 1 i Ligjit për mbrojtjen e natyrës ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16, 113/18 dhe "Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr.151/21) dhe nenit 15 të Statutit të I.P.P.K Mali Sharr, Republika e Maqedonisë së Veriut, Këshilli Drejtues i I.P.P.K. Mali Sharr, Republika e Maqedonisë së Veriut më 10.02.2025, solli:

**ОДЛУКА**  
**за режим на движење со моторни возила**  
**на територијата на Национален парк**  
**„Шар Планина“**

**Член 1**

Со ова Одлука се наредува мерката режим на движење со моторни возила во природата освен во населени места и на сите видови патишта, уредени патеки и полигони за возење.

**Член 2**

Мerkата од членот 1 од оваа Одлука се воспоставува заради спречување на деградација на природата на територијата на Национален парк „Шар Планина“.

**Член 3**

Режимот важи за неопределен временски период.

**Член 4**

Режимот од членот 1 на оваа Одлука не се применува во случаи на: извршување на земјоделски, шумско-стопански, научни,

**VENDIM**

për regjim të lëvizjes së mjeteve motorike në territorin e Parkut Kombëtar "Mali Sharr"

**Neni 1**

Me këtë vendim urdhërohet masa e regjimit të lëvizjes së mjeteve motorike në natyrë, përveç në vendbanime dhe në të gjitha llojet e rrugëve, shtigjet e rregulluara dhe poligonet e lëvizjes.

**Neni 2**

Masa nga neni 1 i këtij vendimi është vendosur me qëllim të parandalimit të degradimit të natyrës në territorin e Parkut Kombëtar "Mali Sharr".

**Neni 3**

Regjimi është i vlefshëm për një periudhë të pacaktuar.

**Neni 4**

Regjimi nga neni 1 i këtij vendimi nuk zbatohet në rastet e: kryerjes së veprimtarive bujqësore, pyjore, shkencore, profesionale,



стручни, конзервациски или други дозволени дејности, кога е тоа во согласност со Законот за заштита на природата и со одобрување од Управата на институцијата.

#### Член 5

Вкупниот број на ратраци се ограничува на осум (8) на ден, вклучително и сервисните ратраци на целата територија на Национален парк Шар Планина.

Сите ратраци мора да ги исполнуваат сите услови предвидени со позитивните законски прописи.

#### Член 6

Режимот од членот 1 на ова Одлука не се применува во случаи на вонредна состојба и кога постои опасност по човечки животи.

#### Член 7

Патиштата по кои е дозволено и забрането движењето се претставени на карта, која е подготвена во согласност со Планот за управување со Националниот парк и Законот за заштита на природата, прикажана во Анекс 1, која е составен дел на ова Одлука.

#### Член 8

Согласно одредбите од член 105, став (3) од Законот за заштита на природата, во зоната за активно управување се дозволени активности од економски карактер кои немаат негативно влијание на примарната цел на заштита. Согласно планот за управување со Национален парк Шар Планина, активноста скијање со ратраци е идентификувана како дозволена активност во сите зони со исклучок на зоната на строга заштита. За да се осигури заштита на важните хабитати оваа активност е можно да се одвива само

konservuese ose të tjera të lejuara, kur është në pajtim me Ligjin për mbrojtjen e natyrës dhe me miratimin e Administratës së institucionit.

#### Neni 5

Numri i përgjithshëm i ratrakëve është i kufizuar në tetë (8) në ditë, duke përfshirë edhe ratrakët e shërbimit në të gjithë territorin e Parkut Kombëtar Mali Sharr.

Të gjithë ratrakët duhet të përmbushin të gjitha kushtet e parashikuara nga legjislacioni në fuqi.

#### Neni 6

Regjimi nga nenii 1 i këtij Vendimi nuk zbatohet në rast të gjendjes së jashtëzakonshme dhe kur egziston rrezik për jetën e njeriut.

#### Neni 7

Rrugët nëpër të cilat lejohet dhe ndalohet lëvizja paraqiten në një hartë të përgatitur në përputhje me Planin e Menaxhimit të Parkut Kombëtar dhe Ligjin për mbrojtjen e natyrës, të paraqitur në aneksin 1, pjesë përbërëse e këtij vendimi.

#### Neni 8

Sipas dispozitave të nenit 105, paragrafi (3) të Ligjit për mbrojtjen e natyrës, në zonën e menaxhimit aktiv lejohen aktiviteti me karakter ekonomik që nuk kanë ndikim negativ në qëllimin parësor të mbrojtjes.

Sipas planit të menaxhimit të Parkut Kombëtar Mali Sharr, aktiviteti i skijimit me makina të borës është identifikuar si një aktivitet i lejuar në të gjitha zonat, përvëç në zonën e mbrojtjes së rreptë. Për të siguruar mbrojtjen e habitateve të rëndësishme, ky aktivitet mund të zhvillohet vetëm kur trashësia minimale e



во услови на минимална снежна покривка од 50 см на критични места кои ќе ги одреди управата на Национале парк Шар Планина.

mbulesës се борës ёштë 50 см нë vende kritike тë cilat do ti përcaktoj administrata e Parkut Kombëtar Mali Sharr.

#### Член 9

Движењето на ратраци ќе се изведува според воспоставениот режим на движење со моторни возила на територијата на Национален парк „Шар Планина“ по предвидените траси прикажани во Анекс 1, составен дел од оваа Одлука.

#### Член 10

Режимот ќе се спроведува под надзор и контрола од чуварската служба на Ј.У.Н.П.Шар Планина, Република Северна Македонија.

#### Член 11

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување.

Со влегувањето во сила на оваа Одлука се става вон сила Олуката со бр.0302-368/1 од 26.04.2023 година и Одлуката со бр.0202-155/2 од 19.02.2024 година.

#### Образложение

Согласно член 10 став 1 од Законот за заштита на природата, движење со моторни возила во природата освен во населени места и на сите видови патишта, уредени патеки и полигони за возење, е забрането, а заради спречување на деградација на природата.

Моторните возила директно влијаат на земјоделските области, биоразнвидноста и водните системи, што резултира со загуба на биолошката разновидност и нарушување на еколошката рамнотежа.

#### Neni 9

Lëvizja e ratrakave do të kryhet sipas regjimit të përcaktuar për lëvizjen e mjeteve motorike në territorin e Parkut Kombëtar "Mali Sharr" përgjatë shtigjeve të parashikuara, të paraqitura në Aneksin 1, që ёштë pjesë përbërëse e kësaj Vendimi.

#### Neni 10

Regjimi do të zbatohet nën mbikëqyrjen dhe kontrollin e shërbimit të sigurisë të I.P.P.K Mali Sharr, Republika e Maqedonisë së Veriut.

#### Neni 11

Ky vendim hyn në fuqi ditën e miratimit.

Me hyrjen në fuqi тë këtij Vendimi shfuqizohen Vendimet me nr. 0302-368/1 nga 26.04.2023 vit dhe Vendimi me nr. 0202-155/2 nga 19.02.2024 vit.

#### Arsyetim

Në bazë тë nenit 10 paragrafit 1 тë Ligjit për mbrojtjen e natyrës, ndalohet lëvizja e mjeteve motorike në natyrë, përveç нë vendbanime dhe нë тë gjitha llojet e rrugëve, shtigjeve тë organizuara dhe poligoneve тë lëvizjes, me qëllim тë parandalimit тë degradimit тë natyrës.

Mjetet motorike ndikojnë drejtpërdrejt нë zonat bujqësore, biodiversitetin dhe sistemet e ujdit, duke rezultuar нë humbjen e biodiversitetit dhe prishjen е ekuilibrit ekologjik.



Националниот парк е дефиниран како особено заштитено подрачје со високи природни, културни и еколошки вредности, така што забраната на движење со моторни возила не само што ќе ја заштити целокупната биоразновидноста и екосистемите во паркот, туку и ќе создаде услови за мирно и безбедно искуство за посетителите.

Согласно Законот за прогласување на дел од Шар Планина за Национален парк („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.151/21), Јавната установа Национален парк Шар Планина, Република Северна Македонија е должна на територијата на Националниот парк Шар Планина да ја спроведува заштитата на природното наследство. Целта на воспоставување на оваа мерка е спречување деградација на природата на територијата на Национален парк „Шар Планина“. Воедно преку оваа мерка се овозможува мир на дивите животни, заштита на природата и ресурсите во приватна сопственост како и уживање на љубителите на природата во Национален парк Шар Планина.

Согласно претходно наведеното, како и нашите одговорности кон општеството и потребата да ја заштитиме природата и незаменимите ресурси на Националниот парк Шар Планина се одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.

Parku kombëtar përkufizohet si një zonë veçanërisht e mbrojtur me vlera të larta natyrore, kulturore dhe ekologjike, ndaj ndalimi i lëvizjes me mjete motorike jo vetëm që do të mbrojë të gjithë biodiversitetin dhe ekosistemet në park, por do të krijojë edhe kushte për një përvojë të qetë dhe të sigurt për vizitorët.

Sipas Ligjit për shpalljen e një pjese të Malit Sharr për Park Kombëtar (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 151/21), Institucioni Publik Parku Kombëtar Mali Shar, Republika e Maqedonisë së Veriut është i obliguar që të zbatojë mbrojtjen e trashëgimisë natyrore në teritorin e Parkut Kombëtar Mali Sharr. Qëllimi i vendosjes së kësaj mase është parandalimi i degradimit të natyrës në territorin e Parkut Kombëtar “Mali Sharr”. Njëkohësisht, kjo masë mundëson qetësinë e kafshëve të egra, mbrojtjen e natyrës dhe resurseve në pronësi private, si dhe rehatinë e adhuruesve të natyrës në Parkun Kombëtar Mali Sharr.

Sipas të lartëshënuarës, si dhe përgjegjësive tona ndaj shoqërisë dhe nevojës për të mbrojtur natyrën dhe pasuritë e pazëvendësueshme të Parkut Kombëtar Mali Sharr, u vendos si në dispozitiv të këtij vendimi.



Ј.У.Н.П. Шар Планина/I.P.P.K. Mali Sharr,  
Претседател на У. О./ Криетар i K. D.

Миле Милошевски

## Анекс 1 / Aneksi 1

